

# **КОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО**

## **ПРЕАМБУЛА**

*Држави<sup>1</sup> членки на оваа Конвенција,*

*Смештајќи дека, во согласност со принципите проглашени во Повелба<sup>2</sup> на Обединетите нации, признавањето на вроденоото доспоменството и на еднакви и неотуѓиви права на сите припадници на човечката заедница прогласува основа на слободата, правдата и мирот во светот,*

*Имајќи во предвид дека народите на Обединетите нации повеќето ја поддржат верата во основните права на човекот и доспоменството и вредноста на човечката личност и одлучува да придонесат за социјалниот напредок и подигнувањето на животниот стандард во потолема слобода,*

*Свесни дека Обединетите нации во ОИШТАНА декларација за правата на човекот<sup>1</sup> и во меѓународните пактоти за правата на човекот<sup>2</sup> проглашираат и се согласија дека на секој член нација му прилагаат сите права и слободи содржани во нив, без оглед на расата, бојата на кожата, полот, јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, националното или социјалното постекло и имотната состојба, рагањето или друг стапајус,*

*Поштетувајќи дека Обединетите нации во ОИШТАНА декларација за правата на човекот проглашираат дека на действото му прилагаат посебна грижа и помош,*

*Уверени дека на семејството, како основна единица на оиштеството, и природна средина за развој и благосостојба на сите нејзини членови, особено на децата, треба да му биде пружена неопходна заштита и помош за да може во целина да ја преземе одговорноста во заедницата,*

---

<sup>1</sup> Резолуција бр. 217 А (III)

<sup>2</sup> Резолуција бр. 2200 А (XXI) прилогот

*Свесни за фактическиот дека дешето, за да осврти хармоничен развој на личноста, треба да распределат семејна средина, во атмосфера на среќа, љубов и разбирање,*

*Сместајќи дека дешето треба да биде во целина подготвено да живее самостојно во оштесувачкото и да биде воспитувано во духот на идеалиште проглашени во Повелба на Обединетите нации, а особено во духот на мирот, доспособноста, толеранцијата, слободата, рамното правдостапување и солидарноста,*

*Имајќи во предвид дека постапувањето на посебна грижа на дешето е изнесено во Женевската декларација за правата на дешето од 1924 година и во Декларацијата за правата на дешето која ја усвоја Обединетите нации во 1959 година и е призната во Оштешата декларација за правата на човекот, во Меѓународниот штакот за граѓанскиот и политичкиот права (посебно во чл. 23 и 24) во Меѓународниот штакот за економскиот, социјалниот и културниот права (посебно во член 10) и во спашувањето и соодветниот инструменти на специјализираниот агенции и на меѓународниот организации кои се занимаваат со заштитата на децата,*

*Имајќи во вид, како што е назначено во Декларацијата за правата на дешето, која ја усвои Генералното собрание на 20-ти ноември 1959 година, дека на "дешето, со оглед на неговата физичка и ментална незрелост, му се постапи посебна заштита и грижа, вклучувајќи и соодветна правна заштита, како пред штака и по рагањето",*

*Поштедувајќи на одредбите од Декларацијата за социјалниот и правниот принципи кои се однесуваат на заштитата и благосостојбата на децата, со посебен осврт врз националното и меѓународното споредарство и усвојување, Правилата на Обединетите нации за споредарство минимум во малолетничкото правосудство (Пекинскиот правила) и Декларацијата за заштита на жените и децата во случај на вонредна состојба и вооружен судир,*

*Свесни дека во сите земји на светот има деца кои живеат во вонредни услови и дека на штаквиото деца им е неопходна посебна грижа,*

*Земајќи ги во предвид значењето на традициите и на културните вредности на секој народ за заштитата и за образниот развој на дешето,*

*Свесни за значењето на меѓународната соработка за подобрување на условите на животот на децата во сите земји, посебно во земјите во развој,*

*Се согласија за следново:*

## **ДЕЛ ПРВИ**

### **член 1**

*За целите на оваа Конвенција, дејештото е човечко суѓество кое нема навршено осумнаесет години на живоштот, ако врз основа на законот кој се однесува на дејештот, полнолетноста не се добива порано.*

### **член 2**

- Државите членки на оваа Конвенција ги поддржуваат и ги обезбедуваат правата содржани во Конвенцијата за секое дејство под нивна јурисдикција без било каква дискриминација и без оглед на расата, бојата на кожата, полот, јазикот, вероисповедта, политичкото или друго убедување, националностот, етничкото или социјалното потекло, имотната состојба, онесособеноста, потеклото или друг стапус на дејештот или на неговиот родител или законски старател.*
- Државите членки ги приложат сите постrebни мерки за да се обезбеди заштита на дејештот од сите облици на дискриминација или казни засновани врз стапусот, активностите, изразеното мислење или убедување на родители, законски старатели или членовите на семејството на дејештот.*

### **член 3**

- Во сите активности кои се однесуваат на деца, од првично значење се интересите на дејештот, без оглед на тоа дали ги спроведуваат јавните или приватните институции за социјална заштита, судовите, административните органи или законодавните тела.*
- Државите членки се обврзуваат на дејештот да му обезбедат таква заштита и грижа кои се неопходни за неговата благосостојба, земајќи ги во вид правата и обврските на неговите родители, законски старатели или на други поединци кои се правно одговорни за дејештот и за таа цел ги приложат сите постrebни законодавни мерки.*

3. Држави~~ште~~ членки се грижат заштита на деца~~шта~~ да бидат во согласност со стандардите што ги имаат утврдено надлежни~~ште~~ органи, особено во областта на сигурноста и здравјето, бројот и досегајноста на персоналот, како и на стручниот надзор.

#### член 4

Држави~~ште~~ членки ги преземаат заштита соодветни законодавни, административни и други мерки за осигурување на права~~шта~~ се признаати во оваа Конвенција. Во врска со економски~~ште~~, социјални~~ште~~ и културни~~ште~~ права, држави~~ште~~ членки преземаат такви~~ште~~ мерки максимално користејќи ги своите расположиви средстви, а каде што е тоа потребно, во рамките на меѓународната соработка.

#### член 5

Држави~~ште~~ членки ги почитуваат одговорноста, права~~шта~~ и должностите на родители или, ако е таков случај, на членовите на поширокото семејство или на заедницата, како што е предвидено со локалните обичаи, законските споразуми или другите лица законски одговорни за детето, на начин кој е во согласност со развојот на способностите на детето, да го обезбедат, утешат и да го насочат детето за осигурување на неговите права кои се признаати во оваа Конвенција.

#### член 6

1. Држави~~ште~~ членки признаваат дека секое дете со самојдото раѓање има право на живот.
2. Држави~~ште~~ членки во најголема мисла мерка овозможуваат општанок и развој на детето.

#### член 7

1. Детето се пријавува веднаш по раѓањето и од раѓањето има право на име, право на грижа, државјанство и, ако тоа е можно, право да знае кои му се родители и право што да се грижат за него.

2. Држави~~ште~~ членки ~~ги обезбедуваа~~ освјарувањето на овие права во согласност со национални~~ште~~ закони и со своите обврски во согласност со соодветни~~ште~~ меѓународни инструменти од оваа област, особено во оние случаи кога дешево, инаку би било апашрид.

#### член 8

1. Држави~~ште~~ членки се обврзуваат да го почишчуваат правошто на дешево за зачувување на својот идентиitet, вклучувајќи го државјанскошто, името и семејниште врски, како што е тоа признано со закон, без незаконско мешање.
2. Во случаје кога дешево нелегално е лишенето од некои или од сите елементи на својот идентиtet, држави~~ште~~ членки пружаат соодветна помош и заштита што побргу да му биде вратен идентиtet.

#### член 9

1. Држави~~ште~~ членки обезбедуваат ниедно дешеве да не биде одвоено од своите родители пропавши нивната волја, освен кога надлежниите органи врз основа на судски увид, во согласност со соодветниот закон и процедури, отлучат дека таквото разделување е неизходно и е во најдобар интерес на дешево. Таквата одлука може да биде неизходна во одреден случај, како на пример ако го малтретираат или го занемаруваат дешево или ако живеат одвоено, па мора да се донесе одлука за месецото на живеењето на дешево.
2. Во секоја постапка, во согласност со точката 1, сите заинтересирани страни ќе добијат прилика да учествуваат во постапката и да го изнесат своето мислење.
3. Држави~~ште~~ членки го почишчуваат правошто на дешево кое е одвоено од единиот или од двајцата родители да одржува лични односи и неизредни контакти со двајцата родители врз постоејана основа, освен ако е тоа во спортивност со најдобриите интереси на дешево.
4. Во случајот кога раздвојувањето е последица на мерки~~ште~~ што ги има превземено држава членка, како што се присторот, затворот, прогонството, депортацијата или смртта (вклучувајќи ја смртта

*која настапила од било која претпријатија додека е на гримза од државата) на едниот или на двајцаја родители или на детето, државата членка, на барање од родителиште, на детето или ако е шаков случајот, на друг член на семејството ќе му обезбеди основни информации за местото на престојот на останувањето член - членови на семејството, ако давањето на шакви информации не оди на штешта на благосостојбата на детето. Државите членки настаму се гримзашто поднесувањето на шаквото барање само то себе да не доведува никакви штешни последици за заинтересираното лице - лица.*

#### **член 10**

- 1. Во согласност со обврската на државите членки, сообразно со член 9, точка 1, барања на детето или на неговите родители да влезе во државата членка или да ја најушти поради сијување на семејството, државите членки ги решаваат на позитивен, хуман и експедитивен начин. Државите членки, исто шака, обезбедуваат поднесувањето на шакво барање да не доведува никакви штешни последици за подносителите на барањето и за членовите на нивните семејства.**
- 2. Детето чии родители живеат во различни држави има право да одржува лични врски и непосредни контакти со двајцаја родители на постојана основа, освен под исклучителни околности. За тоа цел и сообразно со член 9, точка 2, државите членки го поднесуваат правоото на детето и на неговите родители да ја најуштати секоја земја, вклучувајќи ја и сојствената, како и да влезат во својата земја. Правото на најуштатувањето на секоја земја поднага само под оние ограничувања што се пропишани со закон и кои се постребни поради заштита на националната безбедност, јавниот ред (ordre public) на јавното здравје и моралот или со правоото и слободата на другите и кои се во согласност со другите права признани во оваа Конвенција.**

#### **член 11**

- 1. Државите членки преземаат мерки за борба против нелегалниот трансфер и невраќањето на децата од странство.**

2. За тааа цел, државиите членки го иоштикнуваат заклучувањето на билашерални или мултилашерални сиогодби или пристапување кон постојните сиогодби.

#### член 12

1. На дејештото кое е способно да формира свое сојствено мислење државиите членки му обезбедуваат право на сојствено мислење, право на слободно изразување на тоа мислење за сите прашања кои се однесуваат на дејештото, со тоа што на неговошто мислење се посветува должно внимание во согласност со годините на живошт и зрелостта на дејештото.
2. За тааа цел, на дејештото посебно му се дава прилика да биде послушано во сите судски и административни постапки кои се однесуваат на него, било непосредно или преку засланикот или соодветен орган, на начин кој е во согласност со процедурите на правила на националниот закон.

#### член 13

1. Дејештото има право на слобода на изразување која ја офаќа и слободата да бара, да прими и да дава информации и идеи од сите видови, без оглед на границите, било усмено или писмено или преку печатот, уместноста или некој друг медиум тој избор на дејештото.
2. Остварувањето на ова право може да иоштигаа под извесни ограничувања, но само на оние што се одредени со закони што се неопходни:
  - (а) Поради иочиштувањето на правоот или угледот на другите или
  - (б) Поради заштита на националната безедност или на јавниот ред (ordre public) или на јавното здравје или моралот.

#### член 14

1. Државиите членки го иочиштуваат правоот на дејештото за слобода на мислење, совест и вероисповед.

2. Држави~~ште~~ членки ги ~~п~~очи~~ш~~уваат правата и должностите на родители~~ште~~, и, ако е ~~ш~~аков случајот, на законски~~ште~~ с~~т~~араатели да го насочуваат дешето во освартувањето на неговоот право на начин кој е во согласност со развојот на негови~~ште~~ способност.
3. Слободаата на манифестирањето на вероисповеда или на убедувањето може да постапа само под оние ограничувања што се пропишани со закон и што се неопходни поради заштита на јавноста, сигурноста, редот, здравјето или моралот или основните права и слободи на другите.

#### член 15

1. Држави~~ште~~ членки му ги признаваат правата на дешето за слобода на здружување и за слобода на мирно собирање.
2. Не можаш да се намешаш никакви ограничувања за освартување на овие права, освен на оние кои се во согласност со законот и кои се неопходни во демократското общество и во интерес на националната безбедност или јавната сигурност, на јавниот ред (ordre public), заштитата на јавното здравје или моралот или заштитата на правата и слободите на другите.

#### член 16

1. Ниедно деште не смее да биде изложен на самоволно или незаконско мешање во неговиот приватен и семеен живот, во домот или во личната претиска, како ни на незаконски напади врз неговата чест и уград.
2. Дешето има право на законска заштита од ~~ш~~аквото мешање или напад.

#### член 17

Држави~~ште~~ членки им ја признаваат значајната улога на средс~~т~~вата за јавно информирање и му овозможуваат пристап на дешето во информацииште и материјалиште од различни национални и меѓународни извори, посебно во оние чија цел е унапредувањето на неговата

*социјална, духовна и морална благососѣдба и физичко и менштално здравје. За таа цел, државиште членки:*

- (a) *Ги њоштикуваат средсїваата за јавно информирање да ги шираат информации и материјалиште од социјален и културен интерес за дејешто во согласност со член 29.*
- (б) *Ја ќоштикуваат меѓународната соработка во производството, размената и ширењето на таквите информации и материјали од различни културни, национални и меѓународни извори.*
- (в) *Го ќоштикуваат објавувањето и ширењето на дејскиште книѓи.*
- (г) *Ги ќоштикуваат средсїваата за јавно информирање да њосвештаат њосебно внимание врз лингвистичките ќошреби на дејешто кое и припаѓа на малцинска група или кое е од автотононо ќошекло.*
- (д) *Го ќоштикуваат развојот на соодветниште насочници за заштита на дејешто од информации и материјали кои се штешни за неговата благососѣдба, имајќи ги во вид одредбиште на чл. 13 и 18.*

#### **член 18**

1. *Државиште членки ќе ги вложат сите најори за да се уважи принципот двајцата родители да имаат заедничка одговорност во подигањето и во развојот на дејешто. Родителиште или, во зависност од случајот, законскиште старатели имаат главна одговорност за подигнувањето и за развојот на дејешто. Интересите на дејешто се нивна основна грижа.*
2. *Поради гарантирањето и унапредувањето на праваата содржани во оваа Конвенција, државиште членки на родителиште и на законскиште старатели им пружаат соодветна помош при вршењето на должноста во воспитувањето на дејешто и обезбедувањето развој на институцииште, објектиште и службиште за грижа на деца.*

3. Држави~~ште~~ членки ~~ги~~ ~~преземаа~~ си~~ште~~ соодветни мерки за да обезбеда~~шти~~ деца~~шта~~ на вработени~~ште~~ родители да ~~ги~~ користа~~шти~~ услугите на дејски~~шти~~ установи и објекти.

#### член 19

1. Држави~~ште~~ членки ~~ги~~ ~~преземаа~~ си~~ште~~ соодветни законодавни, административни, социјални, и образовни мерки ~~што~~ ради заштита на дејешто од си~~ште~~ облици на физичко или ментално насиљство, ~~што~~овреди, или злоу~~што~~реби, занемарувања или немарен однос, малтретирања, или ексилотации, вклучувајќи ја и секунална~~шта~~ злоу~~што~~реба, додека за него се грижа~~шти~~ родители, законски~~ште~~ старатели или некое друго лице на кое му е доверена грижа~~шта~~ за дејешто.
2. Такви~~ште~~ заштитни мерки, ~~што~~ ишреба, треба да ~~ги~~ офа~~шти~~аи~~шти~~ ефикасни~~ште~~ и~~што~~спомогнати за установување на социјални~~ште~~ програми за обезбедување и поддршка нео~~што~~ходна на дејешто и на оние на кои им е доверена грижа~~шта~~ за дејешто, како и други~~ште~~ облици за спречување, утврдување, пријавување, проследување, испраѓа, и~~што~~спомогнати~~шти~~вање и следење на случајите на овде наведено~~што~~ малтретирање на дејешто и, ~~што~~ ишреба, обраќање до судо~~шти~~.

#### член 20

1. Дејешто кое привремено или трајно е лишено од семејната средина или на кое, во негов најдобар интерес, не му е дозволено да остане во тој круг има право на ипособна заштита и помош од државата.
2. Држави~~ште~~ членки, во согласност со своите национални закони, обезбедуваат алтернативно грижење за шаквото деје.
3. Таква~~шта~~ состојба, покрај другото, треба да го офаќа смесчување во друго семејство, кафалах според исламското право, усвојување или, ако е нео~~што~~ходно, смесчување во соодветна уstanova за грижа на деца~~шта~~. При разгледувањето на решението треба да се обрне должно внимание и врз факто~~шти~~ дека е иожелено задржување на коншинуштеш во одгледувањето на дејешто, како и во етничкото, верското, културното и лингвистичкото иштекло на дејешто.

#### член 21

*Држави~~ште~~ членки кои ~~признаваа~~ или дозволуваа ~~систем~~ на усвојување обезбедуваа ~~најдобри~~ ин~~тереси~~ на де~~шето~~ да бидат ~~пресудни~~ и:*

- (a) *Обезбедуваа ~~усвојување~~ на де~~шето~~ да одобрува само надлежниот орган кој, во согласност со соодветниот закон и процедурите и врз основа на сите релевантни и сигурни информации, утврдува дека усвојувањето се дозволува со оглед на положбата на де~~шето~~ во врска со родители, роднините и со законскиот сопственик, и тоа по потреба, дека заинтересираниот лицето свесно дала согласност за усвојување врз основа на таквиот совет кој може да биде постапен.*
- (б) *Признаваа ~~усвојување~~ дека меѓудржавното усвојување може да се смешта како алтернативна можност за грижа за де~~шето~~, ако де~~шето~~ не може да се смести во друго семејство или да биде усвоено или ако за него не може да се води грижа на погоден начин во земјата на неговоото постапокло.*
- (в) *Обезбедуваа ~~дешето~~ на кое се однесува меѓудржавното усвојување да ужива заштита и стандарди еднакви на оние кои постојат во случајот на усвојувањето во рамките на една земја.*
- г) *Ги преземаа ~~сите~~ соодветни мерки, во случај на меѓународно усвојување, сместувањето за последицата да нема неодправдана финансиска корист на оние кои во тоа не учествуваат.*
- д) *Ги унаредуваа ~~што~~ е тоа погодно, целите на овој член со заклучување на билашерални или мултилашерални аранжмани или погодби, и настројуваа ~~што~~, во тие рамки, сместувањето на де~~шето~~ во друга земја да го изврши ~~надлежниот~~ орган или тела.*

## **член 22**

1. *Држави~~ште~~ членки ~~преземаа~~ соодветни мерки на де~~шето~~ кое бара стапус на бегалец, во согласност со соодветниот меѓународен или национален закон и процедурите, без оглед на тоа дали де~~шето~~ е во придрожба на своите родители или на некое друго лице или не, за да му овозможи ~~да добие~~ заштита и хуманитарна помош во*

*остварувањето на правата човекот или за хуманитарниште прашања чии членки се споменатише држави.*

2. За таа цел, државите членки, ако сметаат дека е соодветно, учествуваат во сите најори на Обединетите нации и на другите надлежни или невладини организации кои соработуваат со Обединетите нации, со цел да се заштити и да му се пружа помош на шаквото дејте и да се најдаат родители или други членови на семејството на дејешто бегалец поради набавување на информации неопходни за спроведување со неговоото семејство. Во случаите кога не можат да се најдаат родители или други членови на семејството, на дејешто му се пружа еднаква заштита како и на сите други деца кои постапуваат или привремено се лишени од семејниот круг од било која причина, како што е тоа наведено во оваа Конвенција.

### **член 23**

1. Државите членки признаваат дека дејешто со ментални или физички пречки во развојот треба да ужива целосен и доспоеен живот, во услови со кои се обезбедува неговоото доспование, се постапува самостојноста и се олеснува активното учество на дејешто во заедницата.
2. Државите членки го уважуваат правоот на дејешто со пречки во развојот на посебна нега и ке ја постапуваат и обезбедуваат помошта на дејешто кое за тоа ги исполнува условите и оние кои се одговорни за грижење за него, а за која е поднесено барање, зависно од расположивите средства, и која одговара на состојбата на дејешто, и на условите на родители или на другите лица кои се грижаат за дејешто.
3. Уважувајќи ги посебните потреби на дејешто со пречки во развојот, помош во согласност со точка 2 се дава бесилажно секогаш кога тоа е можно, имајќи ги во вид финансиските средства на родители или на другите лица кои се грижаат за дејешто, и е така замислена дејешто со пречки во развојот да има ефикасен пристап и да добива образование, обука, услуги на здравствена заштита и рехабилизација, подготвување на што поцелосна оштествена интеграција и личен развој на дејешто, вклучувајќи го културниот и духовниот развој.

4. Држави~~ште~~ членки во духод на меѓународната размена ја унайредуваат размената на соодветни информации во областта на превентивната заштита на здравјето, и во медицинскиот, психолошкиот и функционалниот лекување на дејешто со пречки во развојот, вклучувајќи го ширењето и доспетноста на информацииште во врска со методите на обукаата со цел да ги подобри своите искустви во тие области. За тоа цел особено внимание им се посветува на земјите во развој.

#### член 24

1. Држави~~ште~~ членки му го признаваат на дејешто правошто на највисоко ниво на здравствена и медицинска заштита и рехабилитација. Држави~~ште~~ членки ќе настапуваат иако не едно дејче да не биде лишено од правошто на таква здравствена заштита.
2. Држави~~ште~~ членки ќе се залагаат за целосно осигурување на ова право и посебно ќе преземаат соодветни мерки за:
- (а) Намалување на смртноста на бебињата и децата.
- (б) Обезбедување на неопходна медицинска помош и здравствена заштита на сите деца, со акценшт врз развојот на првичната здравствена заштита.
- (в) Останување на болестиште и постхранетоста, вклучувајќи ја во рамките на првичната здравствена заштита, покрај другото, примената на лесно доспетната технологија и обезбедувајќи соодветни хранливи прехрамбени производи и чиста вода за пиење, земајќи ја во предвид опасността и ризикот од загадувањето на живоштната средина.
- (г) Обезбедување соодветна заштита на мајките пред и по раѓањето на дејешто.
- (д) Овозможување на сите сегменти на оштесувачкото, посебно на родителиште и на децата, да бидат информирани и да им се пружи поддршка при користењето на основните знаења за здравјето, исхраната на дејешто, предимствувања на доењето, хигиената и

*хигиенскиште услови на живоиштнашта средина, како и за сречувањешто на несреќиште.*

- (г) *Развој на превентивна здравствена заштита, совештиште за родиштелиште и образованиешто и пружање на услуги во врска со планирањешто на семејствошто.*
3. *Државиште членки на себе ја преземаат обврскашта да ја унапредуваат и да ја пошикнуваат меѓународнашта соработка со цел за постапено постигнување на целосна реализација на правашта од овој член.*

*Во тој поглед, особено се земаат предвид поштребиште на земјиште во развој.*

#### **член 25**

*Државиште членки го уважуваат правошто на дешешто кое надлежниште органи го згрижиле поради спарапелство, заштита или лекување на неговошто физичко или ментално здравје, на периодични проверки на лекувањешто што му се обезбедува на дешешто, како и на сите други околности од значење за неговошто згрижување.*

#### **член 26**

- Државиште членки го уважуваат правошто на секое деше да ја користи социјалнашта заштита, вклучувајќи го социјалносто осигурување, и да ги преземаат сите мерки неопходни за целосно осигурување на ова право во согласност со националиште закони.*
- Овие повласници треба да бидат признаани, ако тоа одговара, земајќи ги во предвид предстапајќи и условиште на дешешто и лицата кои се одговорни за издржувањешто на дешешто, како и сите други услови значајни за барањашта за повласнициште кои ги поднесуваат или кои ќе се поднесуваат во негово име.*

#### **член 27**

- Државиште членки на секое деше му го признаваат правошто на живоштен стандард адекватен со физичкиот, менталниот, духовниот, моралниот и оштесувениот развој на дешешто.*

2. Родиштелиште или други лица одговорни за дејештво првенствено се одговорни, во рамкиште на своите способности и финансиски можности, да обезбедат живошти услови потребни за развој на дејештво.
3. Државиште членки, во согласност со националните услови и со своите можности, преземаат соодветни мерки за помош на родиштелиште и на други лица одговорни за дејештво особено поради осигурување на ова право и, во случај на потреба, обезбедуваат материјална помош и програми за поддршка, во поглед на исхраната, облеката и живеењето.
4. Државиште членки ги преземаат сите соодветни мерки да обезбедат дејештво да добива издржување од родиштелиште или од други лица кои се финансиски одговорни за дејештво, како во рамкиште на државиште членки шака и од странство. Посебно, ако лицето кое е финансиски одговорно за дејештво не живее во истата држава во која и дејештво, државиште членки поддржкуваат пристапување кон меѓународните стогодби, односно заклучување на шакви стогодби, како и други соодветни аранжмани.

## член 28

1. Државиште членки му го признаваат правоот на дејештво на образование и поради постапено осигурување на ова право врз основа на еднакви можности, посебно:
  - (а) Го прогласуваат основното образование за задолжително и бесилатно за сите.
  - (б) Го поддржкуваат развојот на различните облици средношколско образование, вклучувајќи го оштото и спречното образование кое им е доспето на сите деца, и преземаат соодветни мерки, како што се поведувањето на бесилатно образование и давањето финансиска помош во случај на потреба.
  - (в) На сите им овозможуваат добивање на високо образование врз основа на способности користејќи погодни средства.

- (г) На сите деца на расолагање им ги ставаат образовниште и стручниште информации и услуги за професионална ориентација.
- (д) Преземаат мерки за постапување на редовното постапување на училишта и за намалување на испуштувањето од училишта.
2. Државиште членки ги преземаат сите соодветни мерки дисциплинашта во училишта да може да се спроведува на начин кој е во согласност со човечкото доспoинство и со оваа Конвенција.
3. Државиште членки ја унапредуваат и ја постапуваат меѓународнашта соработка за прашањата кои се однесуваат на образованиешто, особено поради придонесот во елиминирањето на незнаенето и неизменоста во светот и олеснувањето на пристап кон науката, техничкото знаење и современиште методи на настава. Во тој поглед особено внимание им се посветува на постапиште на земјиште во развој.

## член 29

1. Државиште членки се согласни дека образованиешто на дешето треба да биде насочено врз развојот на личноста на дешето и развојот на надареноста и меншталниште и физички способности до крајни граници;
- (а) Развој на личноста на дешето и развој на надареноста и меншталниште и физички способности до крајни граници.
- (б) Развој на постапувањето на правата на човекот и основниште слободи, како и постапувањето на принципите содржани во Повелба на Обединетите нации.
- (в) Развој на постапувањето на родителите на дешето, неговиот културен идентитет, јазикот и вредносите, националниште вредности на земјата во која дешето живее и на земјата од која тоа води пошекло, како и цивилизациите кои се различни од неговата.
- (г) Подготвување на дешето за одговорен живот во слободно общество, во дух на разбирање, мир, толеранција, единаквост на

*и половиште, и пријашиштво меѓу сите народи, меѓу етничкиште, националниште, и верски групи, и лица од автотохтоно поштекло.*

*(д) Развој на почитувањето на природната средина.*

2. *Ниедна одредба на овој член, како ни член 28, не смее да се толкува како ограничување слободата на поединциште и на телаишта да формираат и да управуваат со образовниште установи, секогаш имајќи го во вид почитувањето на принципиште изложени во точка 1 на овој член и под услов дека образованиешто во шаквиште инспиришуции е во согласност со минималниште стандарди кои може да ги пропише државата.*

### **член 30**

*Во оние држави во кои постојаат етнички, верски или јазични малцинства или лица од автотохтоно поштекло, дешето кое му припаѓа на шакво малцинство или е од автотохтоно поштекло не смее да биде лишено, во заедница со другите припадници на групата, од правошто на својата култура, исповедувањето на своја вера и вршењето на верскиште обреди или на употреба на својот јазик.*

### **член 31**

1. *Државиште членки му го признаваат правошто на дешето на одмор и на слободно време, на игра и рекреација кои и одговараат на возрастата на дешето и слободно учествуваат во културниот живот и во уметноста.*
2. *Државиште членки го почитуваат и го унапредуваат правошто на дешето за целосно учествуваат во културниот и во уметничкиот живот и го почитуваат давањето на соодветни и еднакви можностии за културни, уметнички, рекреативни и слободни активностии.*

### **член 32**

1. *Државиште членки му го признаваат правошто на дешето на заштита од економска ексилотацija и работа врз дејностите кои можат да бидат опасни или да му го поизречуваат образованиешто*

*на дешево или да му штешаш на здравјето на дешево, односно на неговиот физички, духовен, морален или социјален развој.*

2. Држави~~ште~~ членки ~~преземаат~~ законодавни, административни, социјални и образовни мерки за применета на одредбите на овој член. За тоа цел, а имајќи ги во предвид соодветниште одредби на другите меѓународни инструменти, држави~~ште~~ членки посебно:

- (a) *Ја одредуваат минималната стапка за вработување.*
- (б) *Го обезбедуваат регулирањето на работното време и условите за работба.*
- (в) *Одредуваат со соодветни казни или други санкции да се осигури ефикасна применета на одредбите на овој член.*

### **член 33**

Држави~~ште~~ членки ги ~~преземаат~~ сите соодветни мерки, вклучувајќи ги законодавните, административните, социјалните и образовните мерки, за заштита на децата од нелегална употреба на овојни drogi и психоштойни сујстанции, како што е дефинирано со соодветните меѓународни договори за спречување на користење на децата во нелегално производство и трговија со овие сујстанции.

### **член 34**

Држави~~ште~~ членки се обврзуваат да го заштитат дешево од сите облици на секунално искористување и секунална злоупотреба. Во тоа цел, држави~~ште~~ членки посебно ги ~~преземаат~~ сите соодветни мерки за спречување:

- (а) *На наведување или присилување на дешево да учествува во незаконскиите секунални активности.*
- (б) *На ексилоташорско користење на децата во простиручија или во други незаконски дејствија.*
- (в) *На ексилоташорско користење на децата во порнографски прештави и симсанија.*

### **член 35**

*Држави~~ште~~ членки ~~ѓи~~ ~~ш~~реземаат сите соодветни национални, билатерални и мултилатерални мерки за спречување на насилио ~~ш~~одведување, продажба или трговија со деца во било која цел и во било кој облик.*

### **член 36**

*Држави~~ште~~ членки ~~ѓо~~ штешатаат дешето од сите други облици на експлоатација штешни за дешето.*

### **член 37**

*Држави~~ште~~ членки се обврзуваат:*

- (а) Ниедно деше да не биде изложено на мачење или на други свиреши, нечовечки или ионижувачки постапки или казни. Смртна казна и доживотна робија без можност за уштење на слобода не може да се изрече за кривични дела кои ~~ѓи~~ направиле лица помлади од осумнаесет години.*
- (б) Ниедно деше не може да биде лишено од слобода незаконски или самоволно. Атсењето, притворот или затворот за дешето мора да биде во согласност со законот и да се користи само како последна можна мерка и за најкрајко можно време.*
- (в) Со дешето лишено од слобода да се постапува со почишчување на доспоменството на човечката личност, како и со земање во предвид постребиште, за лице од неговите години. Секое деше лишено од слобода се одвојува од возрасните, освен ако не се смета дека тоа е во најдобар интерес на дешето, и има право да одржува контакти со своето семејство преку писма и посети, освен во исклучителни случаи.*
- (г) Секое деше лишено од слобода има право на идна правна и друга соодветна помош, право пред судот или пред друг надлежен независен и неприсилен орган да постави прашање на закоништото за лишување од слобода, како и право на идна одлука за тоа прашање.*

### **член 38**

- 1. Држави~~ште~~ членки се обврзуваа~~шт~~ да ги ~~п~~очи~~ш~~уваа~~шт~~ и да обезбеда~~шт~~ ~~п~~очи~~ш~~ување на ~~п~~равила~~шт~~а од меѓународно~~што~~ хумани~~ш~~арно ~~п~~раво кои се ~~п~~рименуваа~~шт~~ врз нив во вооружени~~ште~~ судири, а кои се однесуваа~~шт~~ на деше~~што~~.**
  
- 2. Држави~~ште~~ членки ~~п~~рак~~ш~~ично ги ~~п~~реземаа~~шт~~ си~~ш~~е изводливи мерки лица~~шта~~ кои уште немаа~~шт~~ најполнето ~~п~~ешнаесет~~шт~~ години на живо~~шт~~ непосредно да не учествуваа~~шт~~ во судири.**
  
- 3. Држави~~ште~~ членки се воздржуваа~~шт~~ од ~~п~~регруширање во вооружени~~ште~~ сили на лица кои уште немаа~~шт~~ најполнето ~~п~~ешнаесет~~шт~~ години на живо~~шт~~.**  
*При ~~п~~егруширањето на оние лица кои имаа~~шт~~ најполнето ~~п~~ешнаесет~~шт~~ години на живо~~шт~~, но не осумнаесет~~шт~~, држави~~ште~~ членки настојуваа~~шт~~ да им дада~~шт~~ преднос~~шт~~ на постарите.*
  
- 4. Во согласност со обврски~~ште~~ врз основа меѓународно~~што~~ хумани~~ш~~арно ~~п~~раво да го штешаша~~шт~~ цивилното население во вооружени~~ште~~ судири, држави~~ште~~ членки, ~~п~~рак~~ш~~ично, ги ~~п~~реземаа~~шт~~ си~~ш~~е изводливи мерки за да обезбеда~~шт~~ заштита и грижа за деца~~шта~~ по~~ш~~годени во вооружени~~шт~~ судир.**

### **член 39**

*Држави~~ште~~ членки ги ~~п~~реземаа~~шт~~ си~~ш~~е соодветни мерки за поодобро физичко и ~~п~~сихичко закрепнување и за социјална реинтеграција на деше~~што~~ кое е жртва на некој облик на занемарување, ексилота~~шти~~аџија, злоу~~ш~~реба, мачење или некој друг облик на свирепо, нехумано или понижувачко постапување или казнувања, или вооружени судири. Такво закрепнување и реинтеграција се одвиваа~~шт~~ во средина~~шта~~ која го постапкува здравјето, самопочи~~ш~~увањето и доспоменството на деше~~што~~.*

### **член 40**

1. Држави~~ште~~ членки му ~~го~~ признаваат право на секое дејство за кое ќе се тврди или кое е обвинето или за кое е признаето дека ~~го~~ прекришило кривично~~ш~~ закон, со него да се постапува на начин на кој се постапува негово~~ш~~ почишување на правата на човекот и основните слободи на другите и при што во предвид се земаат возраста на дејешто и желбата да се подобри неговата репрезентација и тоа да преземе конструктивна улога во оштесувањето.
2. За таа цел и имајќи ги во вид соодветниште одредби на меѓународниште инструменти, држави~~ште~~ членки посебно обезбедуваат:

  - (а) За иједно дејство неосновано да не тврди, да не биде обвинето дека ~~го~~ прекришило кривично~~ш~~ закон поради дело или пропуск кои не се забранети со националниште закони во времето кога се најдени.
  - (б) На секое дејство за кое се тврди или кое е обвинето за кршење на кривично~~ш~~ закон да му се дадаат барем наведениште гаранции.

#### **член 41**

Ниедна одредба на оваа Конвенција нема да влијае врз било која друга одредба која посеке придонесувала за освртување на правата на дејешто, а која евентуално се наоѓа:

- (а) Во закониште на држави~~ште~~ членки или
- (б) Во меѓународното право кое таа држава ~~го~~ применува.

## *ДЕЛ ВТОРИ*

член 42

*Држави ќе членки се обврзуваат со принциите и со одредбите на Конвенцијата што пошироко и на соодветен и активен начин да ги запознаат како возрасните лица шака и деца.*

член 43

1. *Поради разгледување на јосистигнатиот напредок на државите членки во извршувањето на обврскиште преземени врз основа на оваа Конвенција, се формира Комитет за правата на деците, кој ги врши функциите наведени во јонашамошниот текст.*
  2. *Комитетот го сочинуваат десет експерти со високи морални квалификации и призната компетенција во областа на која се однесува оваа Конвенција. Членовите на Комитетот ги избираат државите членки од редовите на своите државјани и шие своите должности ги вршат во лично својство, при што се води смешка за еднаква географска застапеност, како и за главните правни системи.*
  3. *Членовите на Комитетот се избираат со тајно гласање од листата на лица кои ги номинираат државите членки. Секоја држава членка може да номинира едно лице од редовите на своите државјани.*
  4. *Првиот избори за Комитетот се одржуваат најдоцна шест месеци по датумот на влегувањето во сила на оваа Конвенција, а по тоа секоја втора година. Најмалку четири месеци пред датумот на сите избори, Генералниот секретар на Обединетите нации исираака писмо до државите членки повикувајќи ги да ги поднесат своите номинации во рок од два месеци. Генералниот секретар по тоа ја подготвува листата на сите така номинирани лица според абедедниот ред, назначувајќи ги и државите членки на оваа Конвенција.*

5. *Избориште се одржуваааш на сосстаноциште на државиште членки кои ги свикува Генералниот секретар во седиштешто на Обединетите нации. На овие сосстаноци на кои две третини од државиште членки сочинуваааш кворум, во Комитетот се избираааш лицаааш кои ќе добијааш најголем број на гласови и ассолутно мнозинство на гласови од претставнициште на државиште членки кои се присушиши и кои гласаааш.*
6. *Членовиште на Комитетот се избираааш на период од четири години. Можааш да бидаш избрани ако бидаш номинирани. Мандатот на шефмина членови избрани на првиште избори истекува по две години. Веднаш по првиште избори, имињата на овие шефмина членови со ждреб ги утврдува претседавачот на сосстанокот.*
7. *Ако некој член на Комитетот умре или поднесе оставка или изјави дека од некоја друга причина не може повеќе да ја врши должноста во Комитетот, државааша членка која го номинирала овој член именува друг експерт од редовиште на своиште државјани на истото месец за османашиот дел на мандатот во зависност од одобрението на Комитетот.*
8. *Комитетот утврдува свој деловник.*
9. *Комитетот избира свои функционери на период од две години.*
10. *Сосстаноциште на Комитетот обично се одржуваааш во седиштешто на Обединетите нации или во некое друго подгодно место кое ќе го одреди Комитетот. Комитетот обично се сосстанува еднаш годишно. Должината на траењето на сосстанокот на Комитетот се одредува и, по потреба, се пренесува на сосстанокот на државиште членки на оваа Конвенција, во зависност од согласноста на Генералното собрание.*
11. *Генералниот секретар на Обединетите нации обезбедува постружен персонал и услови за ефикасно вршење на функциите на Комитетот врз основа на оваа Конвенција.*
12. *Во согласност на Генералното собрание, членовиште на Комитетот формиран врз основа на оваа Конвенција, примаааш илаша од*

*средсваша на Обединетите нации под условије што ќе ги одреди Собранието.*

**член 44**

1. Државије членки се обврзуваат, преку Генералниот секретар на Обединетите нации, на Комитетот да му поднесуваат извештаи за меркиште што ги има усвоено, а кои придонесуваат за освртување на правата кои овде се признаати, како и за напредокот постигнат во освртувањето на овие права:
  - (a) Во рок од две години од влегувањето на Конвенцијата во сила во државије членки.
  - (б) Потоа, секои пет години.
2. Во извештаите подготвени во согласност со овој член ќе се укаже на факторите и тешкотиште, ако ги има, кои влијаат врз стапениот на освртувањето на обврскиите по оваа Конвенција. Извештаите треба да содржат доволно информации врз основа на кои Комитетот ќе има целосен увид во примената на Конвенцијата во односната земја.
3. Државата членка која на Комитетот му има поднесено сејфајтен прв извештај во своите наредни извештаи кои се поднесуваат во согласност со точката 1 (б), не мора да ги повторува основните информации кои преходно веќе ги има дадено.
4. Комитетот од државије членки може да побара додатни информации кои се однесуваат на примената на Конвенцијата.
5. Комитетот преку економскиот и социјалниот совет, на Генералното собрание, секои две години му поднесува извештаи за своите активности.
6. Државије членки ги спаваат извештаите на увид на јавноста во своите земји.

**член 45**

*Поради тоштикување на ефикасна примена на Конвенцијата и охрабрување на меѓународната соработка во областта за која станува збор во оваа Конвенција:*

- (a) Специјализираниите агенции, УНИЦЕФ и другите органи на Обединетите нации имаат право за присуство на свој претставник при разгледувањето на примената на оние одредби на оваа Конвенција кои се во нивна надлежност. Комитетот може да ги повика специјализираниите агенции, УНИЦЕФ и другите надлежни тела да поднесат извештаи за примената на Конвенцијата во областите кои се во рамките на нивната активност.
- (б) Комитетот, ако смета дека е соодветно, на специјализираниите агенции, на УНИЦЕФ и на другите надлежни тела им ги дославува извештаите на државите членки кои содржат барање или укажување на потреба за стручни совети или за помош, заедно со евентуалните забележувања и предлози во врска со овие молби или потреби.
- (в) Комитетот може да му даде преторака на Генералното собрание да го замоли Генералниот секретар во името на Комитетот да преземе студии за конкретните прашања кои се однесуваат на правата на дејство;
- (г) Комитетот може да дава предлози и описи претораки кои се засновуваат врз информациите примиени во согласност со чл. 44 и 45 од оваа Конвенција.

*Таквиите предлози и описи претораки им се дославуваат на заинтересираниите држави членки, а Генералното собрание за нив, со евентуални коментари, ги извесува државите членки.*

## **ТРЕТИ ДЕЛ**

### **член 46**

*Оваа Конвенција е отворена за пристапување на сите држави.*

### **член 47**

*Конвенцијата ѝ отвораа под ратификација. Ратификационите елементи се деноноќни кај Генералниот секретар на Обединетите нации.*

### **член 48**

*Оваа Конвенција им останува отворена за пристапување на сите држави. Инструментите за пристапувањето се деноноќни кај Генералниот секретар на Обединетите нации.*

### **член 49**

1. *Оваа Конвенција влегува во сила триесетиот ден од дашумот на деноноќнието на дваесеттиот ратификационен инструмент или инструмент за пристапување кај Генералниот секретар на Обединетите нации.*
2. *За секоја држава која ја ратификува Конвенцијата или ѝ пристапува по деноноќнието на дваесеттиот ратификационен инструмент или инструментот за пристапување, Конвенцијата влегува во сила триесетиот ден од дашумот на деноноќнието на ратификациониот инструмент или инструментот за пристапувањето.*

### **член 50**

1. *Секоја држава членка може да предложи амандман и да му го поднесе на Генералниот секретар на Обединетите нации. Генералниот секретар поштоа предложениот амандман им го дославува на државите членки со молба да назначат дали се за конференција на државите членки поради разгледување и гласање*

*на предлозиште. Доколку во рок од четири месеци од дашумош на доспавувањешто на таквиот амандман најмалку една трешина од државите членки се изјасни за конференција, Генералниот секретар свикува конференција под покровиштво на Обединетите нации.*

*Сите амандмани што ќе ги усвојат исклучиво држави членки кои се присуѓени и кои гласаат на конференцијата, му се поднесуваат на одобрување до Генералното собрание.*

2. Амандманот усвоен во согласност со точката (1) на овој член влегува во сила ио одобрувањешто на Генералното собрание на Обединетите нации и прифаќањешто од страна на две третини држави членки.
3. Која ќе влезе во сила, амандманот спланува задолжителен за оние држави членки кои ги имаат прифатено, а другите држави членки и нашаму ги обврзуваат одредбите на оваа Конвенција и сите еденшумални амандмани прифатени од порано.

#### **член 51**

1. Генералниот секретар на Обединетите нации го прими и им го доспавува на сите држави текстот за резервиште што ќе ги изразат државите за време на ратификацијата или пристапувањешто.
2. Резервата која не е во согласност со целта и со намената на оваа Конвенција не е дозволена.
3. Резервиште можат да се поднесат во било кое време со искмено извеснување упатено до Генералниот секретар на Обединетите нации, кој за тоа ги извеснува сите држави. Таквото извеснување влегува во сила со денот кога го прими Генералниот секретар.

#### **член 52**

*Државата членка може да ја откаже оваа Конвенција со искмено извеснување до Генералниот секретар на Обединетите нации. Отказот влегува во сила една година откога Генералниот секретар ќе го прими ова извеснување.*

**член 53**

*Генералниот секретар на Обединетите нации е одреден за дейпозитар на Конвенцијата.*

**член 54**

*Оригиналот на оваа Конвенција, чии текстови на арапски, кинески, английски, француски, руски и шпански јазик се еднакво веродостојни, се дейонира кај Генералниот секретар на Обединетите нации.*

*Поштедувајќи го наведеношто, тоштиснициште за штоа прописно овластени, ја тоштишаа оваа Конвенција.*